

**БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР – за 2023 година
на ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ**

МОЖЕН ДАТУМ	БУЏЕТСКИ АКТИВНОСТИ	ОДГОВОРНОСТ
1-30 Септември	Министерот за финансии подготвува буџетски циркулар во кој се содржани главните насоки за изготвување на Предлог-буџетите за наредната година и висината на дотациите од Буџетот на РСМ, кој им го доставува на општините.	Закон за буџетите Сл.в. 64/2004 Чл. 21 Закон за финансирање на ЕЛС (“Сл.весник на Р.Македонија” 61/04,96/04,67/07,156/09,47/11,192/15,209/18 и (“Сл.весник на Р.Северна Македонија бр.244/19,53/21,77/21 и 150/21),согласно чл. 27 став 1 и 2 .
1-5 октомври	Градоначалникот и Секторот за финансии и буџет се состануваат, за да ги одредат приоритетите и одредбите на буџетот за наредната година.Се прави анализа на финасискиот капацитет на општината –проценка на сопствените приходи и капацитети .Се прави комуникација со клучните сектори во општината (даночно одделение,урбанизам,ЛЕР,финансии ,комунални работи се со цел да се утврдат нивните фискални потреби (буџетски трошења)и со тоа да се определат целите/приоритетите/активностите на секој од општинските сектори.	Градоначалник Сектор за финансирање и буџет Сектор за урбанизам Сектор за општи и правни работи
10 октомври	Буџетските информации со формуларите за буџетските побарувања со упатствата се доставуваат до секторите и буџетските корисници	Сектор за финансирање и буџет

	заедно со писмото на Градоначалникот за зацртаните одредби.	
10-25 октомври	Се организираат буџетски форуми со граѓаните и со засегнати страни. Бројот на форумските сесии обично ќе биде (2-3) во согласност со специфичноста и приоритетите на општината .	Градоначалник Раководители на сектори
25 октомври	Проценката на трошоците за наредната буџетска година се враќаат на Секторот за финансирање и буџет од останатите Сектори и буџетски корисници.	Раководители на сектори Буџетски корисници
30 октомври	а. Се собираат буџетските барања б. Барањата се анализираат и усогласуваат в. Се изготвува билансот на приходи г. Се изготвува билансот на расходи д. Се изготвуваат развојните програми на Буџетот на општината	Сектор за финансирање и буџет
10 ноември	Градоначалникот ги разгледува и одобрува предложените буџетски пресметки и го одобрува Нацрт-буџетот подготвен од Секторот за финансирање и буџет.	Градоначалник
25-30 ноември	Нацрт-буџетот (работен материјал) се разгледува првпат од Советот на Општината и се расправа за евентуални дополнувања.	Совет на Општината
до 5 декември	Се доставува конечен предлог-буџет од страна на Градоначалникот	Градоначалник
20-25 декември	1. Се води јавна расправа со НВО секторот , граѓаните и сите заинтересирани странки со	Комисија за финансирање и буџет и градоначалник

	сугестии, предлози кои ги доставуваат по електронски или по пат на амадмани 2. Се води расправа во телата на Советот на Општината	
25-31 декември	1. Седница на Советот на Општината за донесување на Буџетот за наредната буџетска година. 2. Доколку Советот не го усвои Предлог-буџетот донесува одлука за времено финансирање согласно Законот за финансирање на ЕЛС Член 28 став 2.	Совет на Општината
1 јануари	Започнува новата буџетска година	

0801 – 277

21.12.2022

Свети Николе

СОВЕТ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Претседател,

Валерија Ивановска